

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) и Асоцијацијата на даватели на комунални услуги (АДКОМ), односно претседателите Горан Ангелов и Јордан Милков, потпишаа Меморандум за соработка. Во периодот кога е актуелно префрлувањето на надлежностите од централно на локално ниво, ЗЕЛС и АДКОМ се договорија да ги синхронизираат напорите за лобирање и залагање во врска со донесувањето правни акти, кои се битни за локалната самоуправа и јавните претпријатија, а особено за подобрувањето на комуналните услуги на општинско ниво.

ИЗГРАДБА НА НАФТОВОДОТ БУРГАС - АЛЕКСАНДРОПОЛИС

Според Интернет страницата на грчкиот "Ин Њуз", на состанокот одржан во Москва, тристраната меѓувладина комисија на Грција, Бугарија и Русија го одредила 15 април како краен рок за потпишување на политичкиот Меморандум за изградба на нафтоводот Бургас - Александрополис. Оваа информација се темели на изјавата на грчкиот заменик-министер за развој, Јоргос Салангудис, кој ја предводел грчката делегација на средбата во Москва. Нафтоводот Бургас - Александрополис е главен конкурент на проектот АМБО за изградба на нафтоводот Бургас - Валона, со кој е предвидено руската нафта преку Македонија да се транспортира од Бугарија, до Албанија и натаму кон Западна Европа.




PROCREDIT BANK VO NOVI PROSTORII

Поради брзиот развој на ProCredit Bank, натамошниот развој на мрежата, воведувањето нови производи и услуги, зголемувањето на бројот на вработени и работни оддели, централната управа ја смени локацијата во нови простории во населбата Аеродром, Бул. "Јане Сандански", 109а. ProCredit Bank, заедно со акционерите и менаџментот, на прес-конференцијата на 15 март 2005 година, информираше дека дозволата со големи овластувања, следеше по зголемувањето на капиталот. Акционерите, задоволни од континуираниот развој на Банката, која работи уште од 2003 година, донесоа решение да го зголемат капиталот на Банката на 10 милиони евра. Зголемувањето на капиталот ѝ овозможи на ProCredit Bank да ја добие комплетната банкарска дозвола од Народна банка на РМ, и со тоа институцијата го направи премостувањето од Банка регистрирана според Законот за микрофинансирање во Банка регистрирана според Законот за банки, која е во можност да ги понуди сите банкарски услуги.

"НЕОКОМ" И "ПЕКСИМ" ВО ХАНОВЕР

Две компании од Македонија, "Неоком" и "Пексим", учествуваа на Меѓународниот саем за информатичка технологија и телекомуникации (CeBIT), што од 10 до 16 март се одржа во германскиот град Хановер. Со новитети од оваа област на Саемот учествуваа вкупно 6.270 компании од 60 земји од цел свет, претставени во 27 хали. Саемот во Хановер е најголемиот глобален настан во информатичката и во комуникациската сфера.



СТОКОВНА РАЗМЕНА НА МАКЕДОНИЈА СО СТРАНСТВО

Според податоците од Државниот завод за статистика, стоковната размена меѓу Македонија и странство, во јануари годинава изнесува 326.605.000 американски долари. Од вкупниот обем на размена, извозот учествува со 41,8 отсто, а увозот со 58,2 проценти. Покриеноста на увозот со извозот е 71,7 отсто, а салдото на размената е негативно и изнесува 53.722.000 долари. Во јануари 2005 година најмногу се извезувале производите класирани според материјалот, готовите производи, пијалаците и тутунот. При увозот, пак, најмногу биле застапени производите класирани според материјалот, минералните горива, мазивата, машините и транспортните уреди.